

## КОСОВСКИОТ ГАНДИ ЗАМИНА ОД ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА

**П**очина косовскиот претседател Ибрахим Ругова. Шеесет и едногодишниот лидер на Демократскиот сојуз на Косово минатата година се разболе од канцер на белите дробови, а почина во неговата резиденција, во присуство на членовите на семејството. Веста за смртта на косовскиот претседател ја соопшти администраторот Сорен Петерсен, по итниот состанок одржан со релевантните косовски лидери. Смртта на личност која од целата меѓународна заедница беше окарактеризирана како уме-



ПОЧИНА УМЕРЕНИОТ КОСОВСКИ ПОЛИТИЧАР



■ Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

# РОВОВСКА БИТКА НА ПОЛИТИЧКОТО И ТЕРОРИСТИЧКОТО КРИЛО НА КОСОВО!?

рен политичар, за многумина е шок. Најнапред за Петерсен. Но, и не само за него, туку и за поголемиот дел од меѓународната заедница, која иако знаеше дека Ругова е сериозно болен, сепак се надеваше дека неговото здравје ќе издржи барем да ги почне преговорите за идниот статус на Покраината, кои требаа да стартуваат на почетокот на наредниот месец.

Смртта на Ругова дефинитивно доаѓа во незгоден момент. Во година кога ќе се решава статусот на оваа не-

**Она што во наредниот период се очекува на Косово е отворена битка за функции. Иако има многу кандидати сепак, како што неофицијално дознаваме, битката ќе се бие меѓу лидерот на Демократската партија, Хашим Тачи, потоа претседателот на косовскиот Парламент, Неџат Даци, лидерот на партијата "Ора", односно медиумскиот магнат Ветон Сурои, познатиот бизнисмен Фатмир Лимај, и секако високи личности од партијата на Рамуш Харадинај, зад кои би стоел лично тој. Оваа борба, која од самиот старт кажува дека воопшто нема да биде лесна, може комплетно да ја промени политичката сцена на Косово.**

когашна српска Покраина. Всушност, кога треба да се одлучува за прашањето, кое последниве 20 години претставуваше опсесија за Ругова. Токму затоа многумина светски лидери, кои веднаш реагираа по веста за смртта на косовскиот претседател, сметаат дека решавањето на косовското прашање далеку ќе беше поедноставно доколку тој беше жив.

Неговата умереност како политичар, но и прагматичноста, која ја презентираше во текот на разговорите со останатите лидери, остави неверојатно добар впечаток кај меѓународната заедница. Тие прв пат кај еден од косовските политичари најдоа личност, која не е обременета со преголема доза на национализам, и со која ќе можат да седнат на маса, за разлика од Рамуш Харадинај или, пак, Хашим Тачи, кои речиси во сите преговори и разговори, пред дијалогот го ставаа кокетирањето со екстремните терористички крила од Косово. Најдобар пример за тоа е неговата средба со тогашниот претседател на Југославија, Слободан Милошевиќ, кога двајцата се обидоа да најдат решение, сè со цел да не се случи бомбардирањето на Косово. По таа средба, големи беа шансите Ругова да го изгуби целиот кредибилитет кај својот народ, но напротив, Косоварите и натаму веруваа во него, дека токму тој е личноста која може на Косово да му донесе независност.

Смртта на Ругова ги шокира и Косоварите, кои за него велат дека е најважната личност во нивната понова историја. Токму затоа меѓународната заедница е во шок, но и во неизвесност од натамошниот тек на случувањата на Косово, особено сега кога треба да се одлучува за статусот на оваа Покраина. Кај нив се поставува прашањето дали на Косово, меѓу косовскиот лидершип, може да се најде личност која би можела да го замени Ругова?



**МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАГРИЖЕНА ЗА ПОКРАИНАТА**

### **ОДЛОЖЕНИ ПРЕГОВОРИТЕ БЕЛГРАД-ПРИШТИНА**

Првите директни преговори меѓу Белград и Приштина за решавање на идниот статус на Косово ќе бидат одложени поради смртта на косовскиот претседател Ибрахим Ругова. Тоа го потврди портпаролот на специјалниот пратеник на Обединетите нации, Марти Ахтисари, Хуа Цијанг, која потенцираше дека разговорите на релација Белград-Приштина би можеле да почнат кон средината на февруари.

Во меѓувреме треба да биде избран новиот шеф на косовската делегација.



**ХАШИМ ТАЧИ - НОВИОТ ЛИДЕР НА КОСОВО**

### **БОРБА ЗА ПРЕВЛАСТ И БИТКА ЗА ФУНКЦИИТЕ НА РУГОВА**

Косово прогласи петнаесетдневна жалост за смртта на својот претседател Ибрахим Ругова. Неговата Албанија три. Во текот на овие 15 дена на Косово, во кои нацијата, вклучувајќи го и партискиот лидершип, би требало да бидат во жалост, не се очекува да се случат некои турбуленции на политичката сцена. Но, веднаш потоа се очекува да почне битката за избор на претседател на државата, претседател на партијата, и претседател на тимот, кој треба да преговара за идниот статус на Косово. Односно за сите функции кои ги имаше Ругова, и со кои успешно се носеше сè до смртта. Но, сега откако почина, со што практично ги остави празни сите три фотелји, не е исклучено, и не е за чудење, ако јавно за овие места покажат апетити многумина политичари од Косово. Речиси сите три фотелји се престижни. Најнапред онаа на претседател на државата, која речиси заедно оди и со функцијата претседател на преговарачкиот тим на Косово, па сè до лидер на партијата на која беше Ругова - Демократски сојуз на Косово која, да потсетиме, е партија со највисок рејтинг на Косово.

Значи, она што во наредниот период може да се очекува на Косово е отворена битка за овие функции. Иако има многу кандидати сепак, како што неофицијално дознаваме, битката ќе се бие меѓу лидерот на Демократската партија, Хашим Тачи, потоа претседателот на косовскиот Парламент, Неџат Даци, лидерот на партијата "Ора", односно медиумскиот магнат Ветон Сурои, познатиот бизнисмен Фатмир Лиماј, и секако високи личности од партијата на Рамуш Харадинај, зад кои би стоел лично тој. Оваа борба, која од самиот старт кажува дека воопшто нема да биде лесна, може комплетно да ја промени политичката сцена на





**ЦРВЕНКОВСКИ И БУЧКОВСКИ ВО СТРАВ ОД ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈАТА НА РЕГИОНОТ**

Косово, но и да донесе чудни коалиции, сè со цел да се освои што е можно повеќе.

Се очекува да проработат многу фракции во партиите, но и да дојдат до израз луѓе од УЧК, кои веќе се дел од некои партии, а кои во желбата да го освојат народот, или сопартијците, повторно би заиграле на националистичката карта. Оваа варијанта се чини погубна не само за Косово, туку и за севкупниот регион, бидејќи на тој начин би се отворила портата за нови немири, кои би можеле да имаат фатални последици за сите земји-соседи на Косово.

### **ТАЧИ-НОВИОТ ПРЕГОВАРАЧ ЗА КОСОВО!?**

Таткото на косовската нација веќе не е жив. Балканскиот Ганди, како што го нарекуваа европските лидери, не остави достоинствен заменик. Токму тоа ќе биде и најголемиот проблем при почнувањето на преговорите за конечниот статус на Косово. До распишувањето на новите претседателски избори функ-

**МАКЕДОНСКИОТ ДРЖАВЕН ВРВ ВО СТРАВ ОД ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА!?**

Претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, и премиерот Владо Бучковски, до косовската Влада испратија писма со сочувство за смртта на Ибрахим Ругова, со кои изразија надеж дека неговата смрт нема да предизвика дестабилизација на Косово, но и на регионот.

"Се надевам дека ќе продолжи процесот на зајакнување на стабилноста и безбедноста, како и на демократскиот капацитет на институциите. Ова е од исклучително значење за процесот на дефинирање на финалниот статус на Косово", се вели во писмото на претседателот Црвенковски.

Премиерот Бучковски се надева дека заминувањето на косовскиот претседател Ибрахим Ругова нема да биде пречка за натамошните процеси, кои се одвиваат во регионот иако, како што рече, од политичката сцена заминал човек, кој со својата конструктивност дал голем придонес за мирот и стабилноста во регионот.

цијата претседател на Косово ќе ја извршува претседателот на Парламентот, Неџат Даци, додека за водач на делегацијата на преговорите меѓу Белград и Приштина, кои треба да се одржат во Виена, според наши неофицијални информации, се спомнува името на Хашим Тачи, кој ина-

ку е лидер на опозиционата Демократска партија на Косово. Тој е и поранешниот политички лидер на Армијата за ослободување на Косово, кој сè уште важи за личност која зад себе има повеќе приврзаници, за разлика од Неџат Даци кој, исто така, типично на оваа функција.

Назначувањето на Хашим Тачи за шеф на преговарачкиот тим на косовската група, според меѓународната заедница, може да предизвика значителни поместувања во размислувањата на Косоварите, но и во појдовните точки за преговори на релација Србија-Косово. Пред сè, поради фактот што Тачи е еден од оние лидери кои цврсто опстојуваат на ставот дека Косово мора да добие независност, и ништо помалку, за разлика од останатите, меѓу кои беше и Ругова, а кои сметаа дека за почеток би можеле да се задоволат со условна независност на оваа Покраина. Паралелно со тоа би можело да дојде и до поместувања во спроведувањето на процесот на децентрализацијата на Косово, која заклучно со преговорите ќе почне да се турка, за што Тачи смета дека не смее да се дозволи формирање српски општини. Тоа во најмала рака може да предизвика и прекин на преговорите со Белград кој, пак, во последно време исклучително игра на оваа карта, сè со цел да го заштити своето население на Косово.

Од друга страна, пак, аналитичарите не ја исклучуваат можноста Даци во последен момент да стане свесен за фактот дека е немоќен пред Тачи, и да му понуди соработка, од што се плаши меѓународната заедница, по што шансите за дестабилизација би биле значително зголемени. Од тоа всушност најмногу и се плаши официјален Белград, бидејќи не само што би се нарушил преговарачкиот процес, туку истиот би отишол во корсокак, од што негативни последици би имала и Република Македонија. Од тоа се плаши и македонскиот државен врв, кој во писмата со сочувство кои ги испратија, изразија надеж дека смртта на Ругова нема да доведе до дестабилизација на регионот, туку дека во соработка со меѓународната заедница ќе се продолжи со процесот на зајакнување на стабилноста и безбедноста.